



**ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

*Institute for Accreditation of the Republic of Macedonia*

**СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА**

**Бр. ИТ-010**

*Accreditation Certificate No. IB-010*

**КОНФОРМА ДООЕЛ Скопје**

**Центар за инспекција на возила (ЦИВ)/КОНФОРМА**

*CONFORMA DOOEL Skopje*

*Center for Vehicle Inspection (CIV)/CONFORMA*

е акредитиран од

Институтот за акредитација на Република Македонија

Со овој Сертификат се потврдува дека се исполнети барањата на стандардот:

**МКС EN ISO/IEC 17020:2006, Тип А**

*MKS EN ISO/IEC 17020:2006, Type A*

за дејностите кои се опишани во прилогот на овој Сертификат кој е означен со ист број.

*This above-named entity is accredited by Institute for Accreditation of the Republic of Macedonia.*

*By this Certificate the fulfilment of the requirements of the standard*

*"Standard"*

*is acknowledged for the field of accreditation in its full scope as described in the Annex to this Certificate marked with the same number.*

**Директор**  
*Director*

**Д-р Трпе Ристоски**  
*D-r Trpe Ristoski*

**Скопје, 28 мај 2012**  
*Skopje, 28 May 2012*

**Важи до: 27 мај 2016**  
*Valid until: 27 May 2016*



**Прилог кон сертификатот за акредитација на  
инспекциско тело**

***Annex to the Accreditation Certificate of  
Inspection Body***

**Бр. ИТ-010 / No. IB-010**

Датум : 11 февруари 2015  
Date : 11 February 2015

Го заменува прилогот од: 23 јули 2014  
Replaces annex dated: 23 July 2014

- |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. АКРЕДИТИРАНО ТЕЛО</b>                                | <b>КОНФОРМА ДООЕЛ Скопје</b><br><b>Центар за инспекција на возила (ЦИВ)/КОНФОРМА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Accredited body</i>                                     | <i>CONFORMA DOOEL Skopje</i><br><i>Center for Vehicle Inspection (CIV)/CONFORMA</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2. ЛОКАЦИЈА</b>                                         | бул. Илинден бр.138А, 1000 Скопје                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Location</i>                                            | <i>Bldv. Ilinden No. 138A, 1000 Skopje</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>3. СТАНДАРД</b>                                         | <b>МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Тип А</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>Standard</i>                                            | <i>MKS EN ISO/IEC 17020:2012, Type A</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>4. КРАТОК ОПИС НА<br/>ОПСЕГОТ НА<br/>АКРЕДИТАЦИЈАТА</b> | <b>Единечно одобрување на возило од категориите<br/>L, M, N, O, T, R, C, S<br/>Одобрување на преправено возило<br/>Евидентирање промени на возило<br/>Инспекција на возила за превоз на опасни материи – АДР<br/>Инспекција на возила за превоз на лесно расипливи<br/>производи – АТП<br/>Инспекција при утврдување и втиснување на<br/>идентификациски ознаки на возила (број на шасија и број<br/>на мотор)<br/>Инспекциско место “ИМ1” Велес - ул. Вардарска бр. 198/<br/>М.В. Село, Велес<br/>Инспекциско место “ИМ4” Кочани - ул. Тодосија Паунов 111,<br/>Кочани<br/>Инспекциско место “ИМ5” Скопје - ул. Методија Андонов<br/>Ченто 15А, Скопје<br/><b>Инспекција на аналогни и дигитални тахографи</b><br/>Инспекциско место “ИМ1” Велес - ул. Вардарска бр. 198/<br/>М.В. Село, Велес<br/>Инспекциско место “ИМ5” Скопје - ул. Методија Андонов<br/>Ченто 15А, Скопје</b> |

**A short description of the accreditation scope**

**Single vehicle approval in categories L, M, N, O, T, R, C, S**  
**Inspection of altered vehicles**

**Logging of changes to the vehicle**

**Inspection on vehicles for transport of dangerous goods – ADR**

**Inspection on vehicles for transport of perishable products – ATP**

**Inspection in determining and imprinting the identification markings on vehicles (chassis number and engine number)**

**Inspection point “IM1” Veles - Vardarska Str. No. 198/P.C. Selo, Veles**

**Inspection point “IM4” Kocani - Todosija Paunov Str. NN, Kocani**

**Inspection point “IM5” Skopje – Metodija Andonov Cento 15A, Skopje**

**Inspection of analog and digital tachographs**

**Inspection point “IM1” Veles- Vardarska Str. No. 198/P.C. Selo, Veles**

**Inspection point “IM5” Skopje – Metodija Andonov Cento 15A, Skopje**

**5. ДЕТАЛЕН ОПИС НА ОПСЕГОТ НА АКРЕДИТАЦИЈА**

**Detailed description of the accreditation scope**

| Бр.<br>No | Подрачје на инспекција<br>производ, процес,<br>инсталација<br>Field of inspection<br>product, process,<br>installation                  | Тип на инспекцијата<br>(прва,<br>периодична<br>вонредна и.т.н)<br>Inspection type<br>(first, periodical,<br>extraordinary etc.) | Инспекциски методи<br>Inspection methods                                                                                                                                                        | Легислатива на која се реферираат<br>методите<br>Legislation which refers to the methods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Единечно одобрување на возило од категориите L, M, N, O, T, R, C, S<br><br>Single vehicle approval in categories L, M, N, O, T, R, C, S | Контрола пред употреба<br><br>Inspection before use                                                                             | 7.1 Постапка за инспекција на возила<br><br>7.1.1.1 Упатство за единечно одобрување на возило<br><br>7.1 Procedure for inspection of vehicles<br><br>7.1.1.1 Manual for single vehicle approval | <b>Правилник за единечно одобрување на возило (Сл. Весник на РМ бр. 16/10)</b><br>член 2 став 1<br>член 2 став 2 (секторски за возило за специјална намена и возило во последна фаза од повеќефазно одобрување)<br>член 2 став 3 (секторски за преправките опфатени со точка 2 од оваа табела)<br><b>Правилник за техничките барања за системите, составните делови, самостојните технички единици, опремата, димензиите и вкупните маси и основното оптеретување на возилата (Сл. Весник на РМ бр. 21/10)</b><br>Regulation on single approval of vehicle (Official Gazette of RM No. 16/10)<br>Art.2 Par.1<br>Art.2 Par.2 (special purpose) |

[illegible]

|   |                                                                      |                                 | <i>logging of changes to the vehicle</i>                                                                                                               | <i>which do not mean alteration or reparation and mode of their logging, as well as form and content of document for approving the installation (Official Gazette of RM 94/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Инспекција на возила за превоз на опасни материи - АДР               | Периодична проверка во употреба | <p><b>7.1</b> Постапка за инспекција на возила</p> <p><b>7.1.4.1</b> Упатство за инспекција на возила за превоз на опасни материи - АДР</p>            | <p><b>Закон</b> за возила (Сл. Весник на РМ бр. 140/08);</p> <p><b>Закон</b> за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај (Сл. Весник на РМ бр. 92/07);</p> <p><b>Правилник</b> за формата и содржината на барањето за добивање на овластување за вршење на работи на технички служби за единечно одобрување на возила за превоз на опасни материи и потребната придружна документација (Сл. Весник на РМ бр. 13/13);</p> <p><b>АДР спогодба</b> (дел 9) - Европска спогодба за меѓународен патен превоз на опасни материи</p>                    |
|   | <i>Inspection on vehicles for transport of dangerous goods - ADR</i> | <i>Periodical inspection</i>    | <p><i>7.1 Procedure for inspection of vehicles</i></p> <p><i>7.1.3.1 Manual for inspection on vehicles for transport of dangerous goods - ADR</i></p>  | <p><i>Law on vehicles (Official Gazette of RM 140/08)</i></p> <p><i>Law on transport of dangerous goods by road and rail (Official Gazette of RM 92/07)</i></p> <p><i>Regulation on the form and content of the application for the authorization to perform the work of technical services for single approval of vehicles for the transport of dangerous goods and the required supporting documentation (Official Gazette of RM 13/13)</i></p> <p><i>ADR agreement (part 9) – European agreement concerning the international carriage of dangerous goods</i></p> |
| 5 | Инспекција на возила за превоз на лесно расипливи производи - АТП    | Периодична проверка во употреба | <p><b>7.1</b> Постапка за инспекција на возила</p> <p><b>7.1.4.1</b> Упатство за инспекција на возила за превоз на лесно расипливи производи - АТП</p> | <p><b>Закон</b> за возила (Сл. Весник на РМ бр. 140/08);</p> <p><b>АТП спогодба</b> (прилог 1, додаток 2, точки 5 и 6) – Спогодба за меѓународен превоз на лесно расипливи прехранбени производи и за специјалните возила за нивен превоз;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|   |                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <i>Inspection on vehicles for transport of perishable products - ATP</i>                                           | <i>Periodical inspection</i>                                                                                   | <p>7.1 Procedure for inspection of vehicles</p> <p>7.1.3.1 Manual for inspection on vehicles for transport of perishable products - ATP</p>                                                                                                                                                        | <p>Проверка на изолациониот капацитет на опремата на возилото во употреба<br/>Проверка на ефикасноста на термичкиот уред на возилото во употреба</p> <p><i>Law on vehicles (Official Gazette of RM 140/08)</i></p> <p><i>ATP agreement (Annex 1, Appendix 2, Points 5 and 6) – Agreement on the international carriage of perishable foodstuffs and on the special equipment to be used for such carriage</i></p> <p><i>Checking the insulating capacity of equipment in service</i><br/><i>Verifying the effectiveness of thermal appliances of equipment in service</i></p>                                                                                                                                                                                                             |
| 6 | <p>Инспекција на аналогни и дигитални тахографи</p> <p><i>Inspection of analog and digital tachographs</i></p>     | <p>Прва, Периодична, Вонредна</p> <p><i>Initial, Periodical, Extraordinary</i></p>                             | <p>7.2 Постапка за инспекција на аналогни и дигитални тахографи</p> <p>7.2.1 Упатство за инспекција на аналогни и дигитални тахографи</p> <p><i>7.2 Procedure for inspection of analog and digital tachographs</i></p> <p><i>7.2.1 Manual for inspection of analog and digital tachographs</i></p> | <p><b>Закон</b> за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај – VI. тахографи (Сл. Весник на РМ бр. 161/09)</p> <p><b>Правилник</b> за техничките карактеристики на тахографот и начинот на употреба, вградување, поправање, проверка и контрола на тахографот(Сл. Весник на РМ бр. 102/10);</p> <p><i>Law of the working time, compulsory vacation of the mobile workers and drivers of the road traffic and devices for recording road traffic – VI. Tachographs (Official Gazette of RM 161/09)</i></p> <p><i>Regulation for technical characteristics of tachographs and using, installing, repairing, checking and inspection of tachographs (Official Gazette of RM 102/10)</i></p> |
| 7 | <p>Инспекција при утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возила (број на шасија и број на мотор)</p> | <p>Во постапка за единечно одобрување и за веќе регистрирани возила во Република Македонија по упат од МВР</p> | <p>7.3 Постапка за утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возило</p> <p>7.3.1 Упатство за утврдување и втиснување на идентификациски</p>                                                                                                                                             | <p><b>Закон</b> за возила – член 57 став 1 алинеја 5 (Сл. Весник на РМ бр. 140/08);</p> <p><b>Правилник</b> за формата и содржината на образецот на барањето за доделување на идентификациска ознака (број на шасија) и формата и содржината</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Inspection in determining and imprinting the identification markings on vehicles (chassis number and engine number) | In procedure for a single approval of vehicles and for already registered vehicles in the country after the referral of MOI | <p>ознаки на возило</p> <p>7.3 Procedure for determining and imprinting the identification markings on vehicle</p> <p>7.3.1 Manual for determining and imprinting the identification markings on vehicle</p> | <p>на водење на евиденцијата за издадени одобренја и на начинот и постапката за обележување и поништување на идентификациските ознаки на шасијата и/или моторот на возилото (Сл. Весник на РМ бр. 101/13)</p> <p>Law on vehicles – Article 57, Paragraph 1, Line 5 (Official Gazette of RM 140/08)</p> <p>Regulation on the form and content of the application for granting identification marking (chassis number) and the form and content of keeping records of issued approvals and procedure for marking and annulment of the identification markings on the chassis and/or motor of the vehicle (Official Gazette of RM 101/13)</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6. ПОТПИСНИК НА ИЗВЕШТАЈОТ ОД ИНСПЕКЦИЈАТА

### Inspection Report Signatory

| Име/Позиција<br>Name/Position                                                                       | Акредитиран опсег на инспекција<br>Accredited scope of inspection                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Никола Поповски, управител<br>(технички менаџер)<br>Nikola Popovski, manager<br>(technical manager) | Цел опсег на акредитација<br>Whole scope of accreditation                                                                |
| Горѓи Димов, заменик технички менаџер<br>Gjorgji Dimov, deputy technical manager                    | Цел опсег на акредитација<br>Whole scope of accreditation                                                                |
| Кире Саздовски, заменик технички менаџер<br>Kire Sazdovski, deputy technical manager                | Цел опсег на акредитација<br>Whole scope of accreditation                                                                |
| Љупче Михов, испитувач<br>Ljupce Mihov, inspector                                                   | Подрачје на инспекција со реден број 6 – инспекција на тахографи<br>Field of inspection No. 6- Inspection of tachographs |
| Александар Гогов, испитувач<br>Aleksandar Gogov, inspector                                          | Подрачје на инспекција со реден број 6 – инспекција на тахографи<br>Field of inspection No. 6- Inspection of tachographs |
| Игор Митревски, Испитувач<br>Igor Mitrevski, inspector                                              | Подрачје на инспекција со реден број 6 – инспекција на тахографи<br>Field of inspection No. 6- Inspection of tachographs |

Д-р Трпе Ристоски  
D-r Trpe Ristoski



Директор  
Director